

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 42

16 февруари 2020, недела

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
807. Закон за неевидентирани лица во матична книга на родени.....	2	813. Закон за заштита на личните податоци (*)......	95
808. Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик.....	9	814. Закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	172
809. Закон за јавното обвинителство.....	32	815. Закон за изменување и дополнување на Законот за Инспекторат за употреба на јазиците.....	172
810. Закон за изменување и дополнување на Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија...	71	816. Закон за изменување и дополнување на Законот за урбано зеленило.....	174
811. Закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана.....	79		
812. Закон за управување со движењето на предметите во судовите.....	89		

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ОДБРАНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за одбрана, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2020 година.

Бр. 08-1414/1
16 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА

Член 1

Во Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), членот 1 се менува и гласи:

„Одбраната на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Републиката) се организира како систем за одбрана на независноста и територијалниот интегритет на Републиката.

Одбраната на Републиката ја остваруваат граѓаните, органите на државната власт и вооружените сили.

Вооружени сили се: Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), а во воена состојба и дел од единиците на Министерството за внатрешни работи, кога се наредува нивна употреба, како поддршка на Армијата согласно со овој закон.

Трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите можат да извршуваат определени задачи во областа на одбраната.

Единиците на локалната самоуправа извршуваат определени задачи од областа на одбраната.

Одбраната на Републиката може да се остварува самостојно или во рамките на Организацијата на Северноатлантскиот договор (North Atlantic Treaty Organization, во натамошниот текст: НАТО). Одбраната на Републиката се остварува и преку учество во изградба и одржување на меѓународниот мир, безбедност, како и исполнување на обврските преземени во рамките на НАТО.

Одбраната на Републиката се остварува во согласност со Уставот на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Уставот), законите, други документи и меѓународните договори ратификувани согласно со Уставот, како и во согласност со стратегиските документи во одбраната: Национална стратегија за безбедност, Стратегија за одбрана, Стратегиски одбранбен преглед, Долгорочен план за развој на одбранбените способности и План за одбрана.“.

811.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

Член 2

Во член 3 зборовите: „може да“ се бришат, а бројот „60“ се заменува со бројот „64“.

Член 3

Во член 4 ставот 3 се менува и гласи:

„Службата во резервните сили на Армијата се извршува во мир, кризна, вонредна и воена состојба, согласно со овој закон.“

Член 4

Во член 4-б во став 1 точката 2) се менува и гласи:

„служба во активната резерва.“

Во став 2 по зборот „области“ се додаваат зборовите: „или критични специјалности“.

Член 5

Во член 14 во ставот 1 зборовите: „воена и вонредна состојба“ се заменуваат со зборовите: „кризна, вонредна и воена состојба“.

Член 6

Во член 17 во став 1 точката 7) се менува и гласи:

„ратификува меѓународни договори кои се однесуваат на влегување, поминување или престој на странски вооружени сили на територијата на Републиката заради вежби, обука, учество во меѓународни операции, во НАТО мисии и операции и во примената на правото на индивидуална или колективна самоодбрана и операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност, како и учество во тие активности и операции на припадниците на Армијата и вработените во Министерството за одбрана на странство;“

По точката 7) се додаваат три нови точки 7-а), 7-б) и 7-в), кои гласат:

„7-а) ратификува меѓународни договори кои се однесуваат на воспоставување и престој на команди, штабови и воени единици на меѓународни организации на територијата на Републиката;

7-б) донесува одлука за упатување на барање до НАТО за помош за одбрана на Републиката;

7-в) одлучува за испраќање на припадници на Армијата и вработени во Министерството за одбрана надвор од територијата на Републиката за учество во меѓународни операции;“

Точката 8) се менува и гласи:

„донесува Национална стратегија за безбедност;“

По точката 8) се додаваат две нови точки 8-а) и 8-б), кои гласат:

„8-а) донесува Долгорочен план за развој на одбранбените способности;

8-б) донесува документи за функционирање на Собранието во воена состојба;“

Член 7

Во член 18 став 1 по точката 2) се додаваат две нови точки 2-а) и 2-б), кои гласат:

„2-а) донесува Процена на можните воени и други опасности со кои се загрозува суверенитетот, самостојноста и територијалниот интегритет на Републиката;

2-б) изработува документи за функционирање на претседателот во воена состојба;“

Точката 12) се менува и гласи:

„поставува и отповикува одбранбени аташеа и воени претставници на предлог на министерот за одбрана.“

Член 8

Во член 19 став 1 по точката 3) се додаваат шест нови точки 3-а), 3-б), 3-в), 3-г), 3-д) и 3-ѓ), кои гласат:

„3-а) предлага на Собранието Национална стратегија за безбедност;

3-б) предлага на Собранието Долгорочен план за развој на одбранбените способности;

3-в) предлага на Собранието одлука за упатување на барање до НАТО за помош во одбрана на Републиката;

3-г) донесува одлука за упатување на барање до НАТО за помош за одбрана на Републиката доколку Собранието не е во можност да се состане и ја доставува на Собранието на потврдување штом тоа ќе биде во можност да се состане;

3-д) донесува Стратегиски одбранбен преглед;

3-ѓ) донесува документи за функционирање на Владата во воена состојба;“

Точката 5) се менува и гласи:

„одлучува за влегување и излегување на вооружени сили на странски држави внатре и надвор од територијата на Републиката, поминување или престој во врска со нивното учество на вежби, обука, хуманитарни операции, меѓународни операции, НАТО мисии и операции и во примената на правото на индивидуална или колективна самоодбрана, операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност, како и во команди, штабови и воени единици на меѓународни организации на територијата на Републиката, во согласност со меѓународните договори ратификувани согласно со Уставот;“

По точката 5) се додаваат две нови точки 5-а) и 5-б), кои гласат:

„5-а) одлучува за воспоставување и престој на команди, штабови и воени единици на меѓународни организации на територијата на Републиката;

5-б) одлучува за испраќање на припадници на Армијата и вработените во Министерството за одбрана надвор од територијата на Републиката за учество на вежби, обука, во НАТО мисии и операции и во примената на правото на индивидуална или колективната самоодбрана, како и операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност;“

Во точката 8) зборот „полицијата“ се заменуваат со зборовите: „дел од единиците на Министерството за внатрешни работи“.

Во точка 10) по алинејата 9 се додаваат две нови алинеи 10 и 11, кои гласат:

„- координација на работата, односите и организацијата во дипломатските претставништва, команди, штабови и воени единици на меѓународни организации во странство и на територијата на Републиката,

- опфат и заштита на критичната инфраструктура во Републиката;“

Во точка 11) во алинејата 1 сврзникот „и“ се заменува со записка, а во алинејата 2 точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 3, која гласи:
„- определување на органите на државната управа кои се подготвуваат за остварување на својата функција во воена состојба.“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Во остварување на надлежностите во одбраната, Владата донесува и други подзаконски акти.“

Член 9

Во член 20 став 1 во точка 2 зборот „врши“ се заменува со зборовите: „учествува во изработката на“.

По точката 2) се додаваат две нови точки 2-а) и 2-б), кои гласат:

„2-а) изработува Стратегиски одбранбен преглед;
2-б) изработува Долгорочен план за развој на одбранбените способности;“

Во точката 21) зборовите: „врши опремување“ се заменуваат со зборовите: „го усогласува и координира опремувањето“.

Во точката 23) зборовите: „воена и вонредна состојба“ се заменуваат со зборовите: „кризна, вонредна и воена состојба“.

Во точката 28) по зборот „разузнавање“ сврзникот „и“ се заменува со записка, а по зборот „контраразузнавање“ се додаваат зборовите: „и безбедност“.

Во точката 41) зборовите: „дава стручна помош“ се заменуваат со зборовите: „дава стручно мислење“.

По точката 44) се додаваат две нови точки 44-а) и 44-б), кои гласат:

„44-а) обезбедува поддршка на команди, штабови и воени единици на меѓународните организации, при престој или поминување низ територијата на Републиката;

44-б) обезбедува и координира цивилна и воена поддршка на воени единици на сојузничките сили при престој или поминување низ територијата на Републиката согласно со меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот;“

Член 10

По членот 20 се додава нов член 20-а, кој гласи:

„Член 20-а

Министерството за одбрана, има свој симбол и ознаки.

Симболот и ознаките од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за одбрана.“

Член 11

По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

„Член 21-а

Сите државни органи, при извршување на надлежностите во одбраната, се должни да водат сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците.

Државните органи од ставот 1 на овој член водат грижа за родовата перспектива.“

Член 12

Во член 22 ставот 2 се менува и гласи:
„Армијата има постојан состав и резервни сили.“

Член 13

Во член 24 во став 4 зборовите: „и противвоздушна одбрана“ се бришат.

Член 14

Во член 25 став 2 во точките 4), 6) и 7) зборот „годишен“ се брише.

Во точката 5) зборот „годишна“ се брише.

По точката 8) се додава нова точка 8-а), која гласи:

„8-а) лица на служба во Армијата за упатување на должности во командните структури на НАТО, дипломатските претставништва, одбранбени аташеа, воени аташеа и воени претставници и на должности во команди, штабови и воени единици на меѓународни организации во странство и на територијата на Републиката;“

Член 15

Во член 26 став 1 во точката 1 зборот „годишниот“ се брише.

По точката 8) се додава нова точка 8-а), која гласи:

„8-а) води сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците и води грижа и за родовата перспектива;“

Во точката 13) по зборот „разузнавање“ сврзникот „и“ се заменува со записка, а по зборот „контраразузнавање“ се додаваат зборовите: „и безбедност“.

Член 16

Во член 28 во став 1 зборот „Армијата“ се заменува со зборовите: „вооружените сили“.

Член 17

Во член 29 став 3 во точката а), зборовите: „активниот резервен персонал;“ се заменуваат со зборовите: „активната резерва;“

Во точката в) по зборот „области“ се додаваат зборовите: „или критични специјалности“, а по зборот „Армијата“ точката се брише и се додаваат зборовите: „утврдени со решение на министерот за одбрана.“

Член 18

Во член 40 во ставовите 1, 2 и 3 зборовите: „вонредна и кризна состојба“ се заменуваат со зборовите: „кризна, вонредна и воена состојба“.

Член 19

По членот 40 насловот на точката 9 се менува и гласи:

„Учество на Армијата и вработените во Министерството за одбрана надвор од територијата на Републиката и во извршување на должности во команди, штабови и воени единици на меѓународни организации надвор од територијата на Републиката и на територијата на Републиката.“

Член 20

Членот 41 се менува и гласи:

„Активниот воен и цивилен персонал, припадниците на резервните сили на Армијата и вработените во Министерството за одбрана, можат да учествуваат на вежби, обука, во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции и операции во примената на правото на индивидуална или колективната самоодбрана, како и во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност, надвор од територијата на Републиката.“

Активниот воен и цивилен персонал, припадниците на резервните сили на Армијата и вработените во Министерството за одбрана, можат да бидат упатени на должности во командните структури на НАТО, дипломатски претставништва на Републиката, команди, штабови и воени единици на меѓународни организации надвор од територијата на Републиката и на територијата на Републиката.“

Член 21

Членот 41-а се менува и гласи:

„Одлука за испраќање на лицата од членот 41 став 1 од овој закон, надвор од територијата на Републиката за учество во меѓународни операции, донесува Собранието.“

Одлука за испраќање на лицата од членот 41 став 1 од овој закон, надвор од територијата на Републиката за учество во хуманитарни операции, НАТО мисии и операции и во примената на правото на индивидуална или колективната самоодбрана, како и операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност, донесува Владата.“

Одлука за испраќање на лицата од членот 41 став 1 од овој закон, за учество на вежби и обука, донесува Владата.“

Член 22

По членот 41-а се додаваат три нови членови 41-б, 41-в и 41-г, кои гласат:

„Член 41-б

За припадникот на Армијата, упатувањето во активностите од членот 41 од овој закон, е задолжително.“

Член 41-в

Распоредувањето на припадниците на Армијата и вработените во Министерството за одбрана, надвор од територијата на Републиката, за учество во хуманитарни операции, меѓународни операции, НАТО мисии и операции и во примената на правото на индивидуална или колективна самоодбрана, како и во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност, го пропишува министерот за одбрана.“

Начинот на избор и подготовка на воен и цивилен персонал на Армијата и вработените во Министерството за одбрана, за упатување на должности во командни структури на НАТО, дипломатски претставништва на Републиката, команди, штабови и воени единици на меѓународни организации надвор од територијата на Републиката и на територијата на Републиката го пропишува министерот за одбрана.“

Член 41-г

Владата еднаш годишно до Собранието, поднесува извештај за учеството на припадници на Армијата и вработените во Министерството за одбрана во активностите од членот 41 од овој закон.“

Член 23

Членот 43 се менува и гласи:

„Припадниците на резервните сили на Армијата, можат да бидат ангажирани во активностите од членот 41 од овој закон, доколку се согласуваат со тоа.“

Член 24

Членот 44 се менува и гласи:

„Правата и обврските на припадниците на резервните сили на Армијата и вработените во Министерството за одбрана ангажирани во случаите од членот 41 од овој закон, се уредуваат со договор кој се склучува со Министерството за одбрана.“

Член 25

По член 44 насловот на точката 10 се менува и гласи:

„Униформи, ознаки и знамиња“.

Член 26

Во член 45 ставот 1 се менува и гласи:

„Сите лица кои се упатени во активностите од членот 41 од овој закон, носат униформа на Армијата.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Вработените во Министерството за одбрана од ставот 1 на овој член, на униформата го носат знамето на Републиката како државен симбол.“

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 27

Во член 48 ставот 1 зборовите: „воена и вонредна состојба“ се заменуваат со зборовите: „кризна, вонредна и воена состојба“.

Член 28

Членот 81 се менува и гласи:

„Службата во резервните сили се извршува во општа и активна резерва.“

Служба во општата резерва, извршуваат лица кои не се постари од 64 години живот.

Служба во активната резерва, извршуваат лица кои не се постари од 50 години живот.

Служба во активната резерва можат да извршуваат и лица кои се експерти во области или критични специјалности од особено значење за Армијата и кои склучиле договор со Министерството за одбрана.“

Член 29

Членот 82 се менува и гласи:

„За време на воена состојба, претседателот на Републиката, може да ја продолжи обврската за служење во активната резерва до наполнувањето на 64 години.“

Член 30

Членот 83 се менува и гласи:

„Припадниците на резервните сили на Армијата, службата во резервните сили ја извршуваат со учество во активностите од членот 41 од овој закон, а во воена состојба со извршување на определени воени должности.“.

Член 31

Членот 87 се менува и гласи:

„Начинот на извршувањето на служба во резервни сили на Армијата го пропишува министерот за одбрана.“.

Член 32

По член 95 насловот на точката б) „Обврски на јавните установи и служби“ се брише.

Член 33

Во членот 97 по зборот „предучилишното“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „основното“ се додаваат зборовите: „и средното“.

Член 34

Членот 100 се менува и гласи:

„Единиците на локалната самоуправа во воена состојба продолжуваат со работа и извршуваат определени задачи од областа на одбраната.

Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да се подготвуваат за извршување на задачите од ставот 1 на овој член, на начин утврден со статут на единицата на локалната самоуправа и со овој закон.“.

Член 35

Во член 132 ставот 1 се менува и гласи:

„Во остварувањето на обуката за одбрана и во подготовките за упатување на припадниците на резервните сили на Армијата во извршувањето на активностите од членот 41 од овој закон, Министерството за одбрана може да соработува со организации на резервните офицери на Армијата.“.

Член 36

Во член 133 во ставот 1 и во член 134 во ставот 1 зборот „Армијата“ се заменува со зборот „одбраната“.

Член 37

Во член 135 во ставот 2 по зборовите: „Министерството за одбрана“ се додаваат зборовите: „и Армијата“.

Член 38

Членот 136 се менува и гласи:

„Овластените службени лица од членовите 133, 134 и 135 од овој закон, имаат службени легитимации и значки.

Образецот на службената легитимација и значка и начинот на нејзиното издавање ги пропишува министерот за одбрана.

Поблиски прописи за остварување на работите од членовите 133, 134 и 135 од овој закон донесува министерот за одбрана.“.

Член 39

Во член 136-а зборот „државните“ се заменува со зборот „административните“.

Член 40

Во член 137 во ставот 1 воведната реченица се менува и гласи:

„Заштитата на силите во воените единици, на просторите на кои логоруваат воени единици или се изведуваат активности од членот 41 од овој закон, на територијата на Републиката, како и во објекти и зони што ќе ги определи Владата, опфаќа мерки, активности и постапки што се преземаат заради.“.

Член 41

По членот 137 се додава нов член 137-а, кој гласи:

„Член 137-а

По прием на кривична пријава или добиено сознание дека лице со статус на овластено службено лице за разузнавање, контраразузнавање и спречување и откривање на кривични дела сторени од лица вработени во Министерството за одбрана и Армијата, извршило кривично дело при вршење на службено дејствие или извршило кривично дело вон службата, со употреба на сериозна закана, сила или средства за присилба што за последица има смрт, тешка телесна повреда, телесна повреда, противправно лишување од слобода, мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување, доколку со закон е предвидено кривично гонење по службена должност, Министерството за одбрана без одлагање го известува Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

Министерството за одбрана заедно со известувањето ги доставува до Одделението од ставот 1 на овој член, сите извори на сознанија за стореното кривично дело, сторителот и жртвата и други извори на информации со кои располага.

Во случаите од ставот 1 на овој член, дисциплинска постапка против овластеното службено лице за разузнавање, контраразузнавање и спречување и откривање на кривични дела сторени од лица вработени во Министерството за одбрана, се води согласно со одредбите од Законот за административни службеници.“.

Член 42

Членот 151 се менува и гласи:

„Граѓаните кои склучиле договор за ангажирање во активната резерва на Армијата, за периодот кога не се ангажирани во извршувањето на правата и обврските од членот 41 од овој закон, остваруваат право на месечен паричен надоместок согласно со закон.

За периодот кога граѓаните распоредени во активната резерва на Армијата се ангажирани во извршувањето на правата и обврските од членот 41 од овој за-

кон, остваруваат право на плата и надоместоци на плата, под услови утврдени за воениот и цивилен персонал на служба во Армијата упатен во активности од членот 41 од овој закон.

Месечниот паричен надоместок и платата и надоместоците на платата од ставовите 1 и 2 на овој член, ги исплатува Министерството за одбрана.“

Член 43

Во Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), во целиот текст на зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 44

Одредбите од член 1 став 6, член 6 став 2 точка 7-б), член 8 став 1 точки 3-в) и 3-г), член 14 став 3, член 21 став 2, член 22, член 23 и член 24 од овој закон ќе отпочнат да се применуваат од денот на приемот на Република Северна Македонија во НАТО.

Член 45

Подзаконските акти чие донесување е предвидено со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Подзаконските акти донесени врз основа на Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), продолжуваат да се применуваат до донесувањето на прописите од ставот 1 на овој член.

Член 46

Постапките за испраќање на припадниците на Армијата и вработените во Министерството за одбрана надвор од територијата на Републиката за учество во активностите од членот 41 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15) кои се започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се спроведат согласно со Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15).

Член 47

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за одбрана.

Член 48

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 dhe 215/15) neni 1 ndryshohet si në vijim:

“Mbrojtja e Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejme: Republika) organizohet si sistem për mbrojtje të pavarësisë dhe integritetit territorial të Republikës.

Mbrojtjen e Republikës e realizojnë qytetarët, organet e pushtetit shtetëror dhe forcat e armatosura.

Forcat e armatosura janë: Armata e Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejme: Armata), kurse në gjendje lufte edhe pjesë e njësisë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kur urdhërohet përdorimi i tyre, si mbështetje e Armatës në pajtim me këtë ligj.

Shoqëritë tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet mund të realizojnë detyra të caktuara në sferën e mbrojtjes.

Njësitë e vetëqeverisjes lokale realizojnë detyra të caktuara nga sfera e mbrojtjes.

Mbrojtja e Republikës mund të realizohet në mënyrë të pavarur ose në kuadër të Organizatës së Marrëveshjes Veri-Atlantike (North Atlantic Treaty Organization, në tekstin e mëtejme: NATO). Mbrojtja e Republikës realizohet edhe përmes pjesëmarrjes në ndërtimin dhe ruajtjen e paqes ndërkombëtare, sigurisë, si dhe përbushjen e obligimeve të ndërmarra në kuadër të NATO-s.

Mbrojtja e Republikës realizohet në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejme: Kushtetuta), ligjet, dokumentet dhe marrëveshjet tjera ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën, si dhe në pajtim me dokumentet strategjike në mbrojtje: Strategjia nacionale për siguri, Strategjia për mbrojtje, Pasqyra strategjike e mbrojtjes, Plani afatgjatë për zhvillim të aftësive mbrojtëse dhe Plani për mbrojtje.“

Neni 2

Në nenin 3 fjalët: “mund të” shlyhen, kurse numri “60” zëvendësohet me numrin “64”.

Neni 3

Në nenin 4 paragrafi 3 ndryshohet si në vijim:

“Shërbimi në forcat rezerve të Armatës realizohet në paqe, gjendje krize, lufte dhe gjendje të jashtëzakonshme, në pajtim me këtë ligj.”

Neni 4

Në nenin 4-b paragrafi 1 pika 2), ndryshohet si në vijim:

“shërbim në rezervën aktive.“

Në paragrafin 2 pas fjalës “sfera” shtohen fjalët: “ose specialitete kritike”.

Neni 5

Në nenin 14 paragrafi 1 fjalët: “gjendje lufte dhe të jashtëzakonshme” zëvendësohen me fjalët: “gjendje krize, lufte dhe gjendje të jashtëzakonshme”.

Neni 6

Në nenin 17 paragrafi 1 pika 7), ndryshohet si në vijim:
"ratifikon marrëveshje ndërkombëtare të cilat kanë të bëjnë me hyrjen, kalimin ose qëndrimin e forcave të huaja të armatosura në territorin e Republikës për shkak të stërvitjeve, trajnimit, pjesëmarrjes në operacionet ndërkombëtare, misionet dhe operacionet e NATO-s dhe në zbatimin e së drejtës së vetëmbrojtjes individuale ose kolektive dhe operacionet për menaxhim me kriza dhe siguri kooperative, si dhe pjesëmarrje në ato aktivitete dhe operacione të pjesëtarëve të Armatës dhe të punësuarve në Ministrinë e Mbrojtjes jashtë vendit;".

Pas pikës 7 shtohen tri pika të reja 7-a), 7-b) dhe 7-v), si vijojnë:

“7-a) ratifikon marrëveshje ndërkombëtare të cilat kanë të bëjnë me vendosjen dhe qëndrimin e komandave, shtabeve dhe njërive ushtarake të organizatave ndërkombëtare në territorin e Republikës;

7-b) miraton vendim për dërgimin e kërkesës drejtuar NATO-s për ndihmë për mbrojtje të Republikës;

7-v) vendos për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës dhe të punësuarve në Ministrinë e Mbrojtjes jashtë territorit të Republikës për pjesëmarrje në operacione ndërkombëtare;".

Pika 8), ndryshohet si në vijim:

“ miraton Strategji nacionale për siguri;".

Pas pikës 8) shtohen dy pika të reja 8-a), dhe 8-b), si vijojnë:

“8-a) miraton Plan afatgjatë për zhvillim të aftësive mbrojtëse;

8-b) miraton dokumente për funksionimin e Kuvendit në gjendje lufte;".

Neni 7

Në nenin 18 paragrafi 1 pas pikës 2) shtohen dy pika të reja 2-a) dhe 2-b), si vijojnë:

“2-a) miraton Vlerësim të rreziqeve të mundshme për luftë dhe rreziqeve të tjera me të cilat rrezikohet sovraniteti, mëvetësia dhe integriteti territorial i Republikës;

2-b) përpunon dokumente për funksionimin e Presidentit në gjendje lufte;".

Pika 12), ndryshohet si në vijim:

“vendos dhe revokon atashë mbrojtës dhe përfaqësues ushtarakë me propozim të ministrit të Mbrojtjes.“.

Neni 8

Në nenin 19 paragrafi 1 pas pikës 3) shtohen gjashtë pika të reja 3-a), 3-b), 3-v), 3-g), 3-d) dhe 3-gj), si vijojnë:

“3-a) i propozon Kuvendit Strategji nacionale për siguri;

3-b) i propozon Kuvendit Plan afatgjatë për zhvillim të aftësive mbrojtëse;

3-v) i propozon Kuvendit vendim për dërgimin e kërkesës drejtuar NATO-s për ndihmë në mbrojtje të Republikës;

3-g) miraton vendim për dërgimin e kërkesës drejtuar NATO-s për ndihmë për mbrojtje të Republikës nëse Kuvendi nuk ka mundësi të mblidhet dhe ia dorëzon Kuvendit në konfirmim sapo të ketë mundësi që ai të mblidhet;

3-d) miraton Pasqyrë mbrojtëse strategjike;

3-gj) miraton dokumente për financimin e Qeverisë në gjendje lufte;".

Pika 5) ndryshohet si në vijim:

" vendos për hyrje dhe dalje të forcave të armatosura të shteteve të huaja brenda dhe jashtë territorit të Republikës, kalim ose qëndrim në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në stërvitje, trajnime, operacione humanitare, operacione ndërkombëtare, misione dhe operacione të NATO-s dhe në zbatimin e të drejtës së vetëmbrojtjes individuale ose kolektive, operacione për menaxhim të krizave dhe siguri kooperative, si dhe në komanda, shtabe dhe njësi ushtarake të organizatave ndërkombëtare në territorin e Republikës, në pajtim me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën;".

Pas pikës 5) shtohen dy pika të reja 5-a), dhe 5-b), si vijojnë:

“5-a) vendos për vendosjen dhe qëndrimin e komandave, shtabeve dhe njërive ushtarake të organizatave ndërkombëtare në territorin e Republikës;

5-b) vendos për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës dhe të punësuarve në Ministrinë e Mbrojtjes jashtë territorit të Republikës për pjesëmarrje në stërvitje, trajnime, misione dhe operacione të NATO-s dhe në zbatimin e së drejtës për vetëmbrojtje individuale ose kolektive, si dhe operacione të menaxhimit të krizave dhe siguri kooperative;".

Në pikën 8) fjalët: “policia” zëvendësohen me fjalët: “pjesë të njërive të Ministrisë së Punëve të Brendshme”.

Në pikën 10) pas alinesë 9 shtohen dy aline të reja 10 dhe 11, si vijojnë:

“- koordinim i punës, marrëdhëniet dhe organizimit në përfaqësitë diplomatike, komanda, shtabe dhe njësi ushtarake të organizatave ndërkombëtare jashtë vendit dhe në territorin e Republikës,

- përfshirje dhe mbrojtje të infrastrukturës kritike në Republikë;".

Në pikën 11) në alinenë 1 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje, kurse në alinenë 2 pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet alineja e re 3, si vijon:

“- përcaktimi i organeve të administratës shtetërore të cilat përgatiten për realizimin e funksionit të vet në gjendje lufte;".

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

“Në realizimin e kompetencave në mbrojtje, Qeveria miraton edhe akte tjera nënligjore.“.

Neni 9

Në nenin 20 paragrafi 1 në pikën 2 fjala “kryen” zëvendësohet me fjalët: “merr pjesë në përpunimin e”.

Pas pikës 2) shtohen dy pika të reja 2-a) dhe 2-b), si vijojnë:

“2-a) përpilon Pasqyrë strategjike mbrojtëse;

2-b) përpilon Plan afatgjatë për zhvillim të aftësive mbrojtëse;".

Në pikën 21) fjalët: “kryen pajisje” zëvendësohen me fjalët: “e harmonizon dhe koordinon pajisjen”.

Në pikën 23) fjalët: “gjendje lufte dhe të jashtëzakonshme” zëvendësohet me fjalët: “gjendje krize, lufte dhe të jashtëzakonshme”.

Në pikën 28) pas fjalës “zbulim” lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje, kurse pas fjalës “kundërzbulim” shtohen fjalët: “dhe siguri”.

Në pikën 41) fjalët: “jep ndihmë profesionale” zëvendësohen me fjalët: “jep mendim profesional”.

Pas pikës 44) shtohen dy pika të reja 44-a) dhe 44-b), si vijojnë:

“44-a) siguron mbështetje të komandave, shtabeve dhe njësisve ushtarake të organizatave ndërkombëtare, gjatë qëndrimit ose kalimit nëpër territorin e Republikës;

44-b) siguron dhe koordinon mbështetje civile dhe ushtarake të njësisve ushtarake të forcave aleate gjatë qëndrimit ose kalimit nëpër territorin e Republikës, në pajtim me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën;”.

Neni 10

Pas nenit 20 shtohet nen i ri 20-a, si vijon:

“Neni 20-a

Ministria e Mbrojtjes, ka simbolin dhe shenjat e veta.

Simboli dhe shenjat nga paragrafi 1 i këtij neni i përcakton ministri i Mbrojtjes.“

Neni 11

Pas nenit 21 shtohet nen i ri 21-a, si vijon:

“Neni 21-a

Të gjitha organet shtetërore, gjatë realizimit të kompetencave në mbrojtje, janë të detyruara të mbajnë llogari për përfaqësim adekuat dhe të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive.

Organet shtetërore nga paragrafi 1 i këtij neni mbajnë llogari për perspektivën gjinore.”.

Neni 12

Në nenin 22 paragrafi 2, ndryshohet si në vijim:

“Armata ka përbërje të përhershme dhe forca rezerve.”.

Neni 13

Në nenin 24 paragrafi 4 fjalët: “dhe mbrojtje kundërajrore” shlyhen.

Neni 14

Në nenin 25 paragrafi 2 në pikat 4), 6) dhe 7) fjala “vjetor” shlyhet.

Në pikat 5) fjala “vjetor” shlyhet.

Pas pikës 8) shtohet pikë e re 8-a), si vijon:

“8-a) persona në shërbim në Armatë për dërgim në detyra në strukturat komanduese të NATO-s, përfaqësitë diplomatike, atashetë mbrojtëse, atashetë ushtarake dhe përfaqësuesit ushtarakë dhe në detyra në komanda, shtabe dhe njësi ushtarake të organizatave ndërkombëtare jashtë vendit dhe në territorin e Republikës;”.

Neni 15

Në nenin 26 paragrafi 1 në pikën 1 fjala “vjetor” shlyhet.

Pas pikës 8) shtohet pikë e re 8-a), si vijon:

“8-a) mban llogari për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive dhe kujdeset edhe për perspektivën gjinore;”.

Në pikën 13) pas fjalës “zbulim” lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje, kurse pas fjalës “kundërzbulim” shtohen fjalët: “dhe siguri”.

Neni 16

Në nenin 28 paragrafi 1 fjala “Armata” zëvendësohet me fjalët: “forcat e armatosura”.

Neni 17

Në nenin 29 paragrafi 3 në pikën a), fjalët: “personeli rezervë aktiv;” zëvendësohen me fjalët: “rezerva aktive;”.

Në pikën v) pas fjalës “sfera” shtohen fjalët: “ose specialitete kritike”, kurse pas fjalës “Armatën” pika shlyhet dhe shtohen fjalët: “të përcaktuara me aktvendim të ministrit të Mbrojtjes.”.

Neni 18

Në nenin 40 paragrafët 1, 2 dhe 3, fjalët: “gjendje lufte dhe të jashtëzakonshme” zëvendësohet me fjalët: “gjendje krize, lufte dhe të jashtëzakonshme”.

Neni 19

Pas nenit 40 titulli në pikën 9, ndryshohet si në vijim:

“Pjesëmarrja e Armatës dhe të punësuarve në Ministrinë e Mbrojtjes jashtë territorit të Republikës dhe në realizimin e detyrave në komanda, shtabe dhe njësi ushtarake të organizatave ndërkombëtare jashtë territorit të Republikës dhe në territorin e Republikës.“

Neni 20

Neni 41 ndryshohet si në vijim:

“Personeli aktiv ushtarak dhe civil, pjesëtarët e forcave rezerve të Armatës dhe të punësuarit në Ministrinë e Mbrojtjes, mund të marrin pjesë në stërvitje, trajnim, në operacione humanitare, operacione ndërkombëtare, në misionet dhe operacionet e NATO-s në zbatimin e të drejtës për vetëmbrojtje individuale ose kolektive, si dhe në operacione për menaxhim të krizave dhe siguri kooperative, jashtë territorit të Republikës.

Personeli aktiv ushtarak dhe civil, pjesëtarët e forcave rezerve të Armatës dhe të punësuarit në Ministrinë e Mbrojtjes, mund të dërgohen në detyra në strukturat komanduese të NATO-s, përfaqësitë diplomatike të Republikës, komandat, shtabet dhe njësitë ushtarake të organizatave ndërkombëtare jashtë territorit të Republikës dhe në territorin e Republikës.“.

Neni 21

Neni 41-a ndryshohet si në vijim:

“Vendim për dërgimin e personave nga neni 41 paragrafi 1 të këtij ligji, jashtë territorit të Republikës për pjesëmarrje në operacionet ndërkombëtare, miraton Kuvendi.

Vendim për dërgimin e personave nga neni 41 paragrafi 1 të këtij ligji, jashtë territorit të Republikës për pjesëmarrje në operacione humanitare, misione dhe operacione të NATO-s, dhe në zbatimin e të drejtës për

vetëmbrojtje individuale ose kolektive, si dhe operacione për menaxhim krize dhe siguri kooperative, miraton Qeveria.

Vendim për dërgimin e personave nga neni 41 paragrafi 1 të këtij ligji, për pjesëmarrje në stërvitje dhe trajnim, miraton Qeveria.“

Neni 22

Pas nenit 41-a, shtohen tri nene të reja 41-b, 41-v dhe 41-g, si në vijim:

“Neni 41-b

Për pjesëtarin e Armatës, dërgimi në aktivitete nga neni 41 të këtij ligji është i detyrueshëm.

Neni 41-v

Sisteminin e pjestarëve të Armatës dhe të punësuarve në Ministrinë e Mbrojtjes, jashtë territorit të Republikës, për pjesëmarrje në operacione humanitare, operacione ndërkombëtare, misione dhe operacione të NATO-s, dhe në zbatimin e të drejtës për vetëmbrojtje individuale ose kolektive, si dhe në operacione për menaxhim të krizave dhe siguri korporative, e përcakton ministri i Mbrojtjes.

Mënyrën e zgjedhjes dhe përgatitjen e personelit ushtarak dhe civil të personelit të Armatës dhe të punësuarve në Ministrinë e Mbrojtjes, për dërgim në detyrë në strukturat komanduese të NATO-s, përfaqësitë diplomatike të Republikës, komandat, shtabet dhe njësitë ushtarake të organizatave ndërkombëtare jashtë territorit të Republikës dhe të Republikës, e përcakton ministri i Mbrojtjes.

Neni 41-g

Qeveria, një herë në vit në Kuvend paraqet raport për pjesëmarrjen e pjesëtarëve të Armatës dhe të punësuarve në Ministrinë e Mbrojtjes në aktivitetet nga neni 41 të këtij ligji.“

Neni 23

Neni 43 ndryshohet si vijon:

“Pjesëtarët e forcave rezerve të Armatës mund të angazhohen në aktivitetet nga neni 41 të këtij ligji, nëse me këtë pajtohen.“

Neni 24

Neni 44 ndryshohet si vijon:

“Të drejtat dhe detyrimet e pjesëtarëve të forcave rezerve të Armatës dhe të punësuarve në Ministrinë e Mbrojtjes të angazhuar në rastet nga neni 41 të këtij ligji, rregullohen me marrëveshje e cila lidhet me Ministrinë e Mbrojtjes.“

Neni 25

Pas nenit 44, titulli i pikës 10, ndryshohet si vijon:

“Uniforma, shenja dhe flamuj”

Neni 26

Në nenin 45 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

“Të gjithë personat të cilët dërgohen në aktivitete nga neni 41 të këtij ligji, mbajnë uniformë të Armatës.“

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi 3, si vijon:

“Të punësuarit në Ministrinë e Mbrojtjes nga paragrafi 1 të këtij neni, në uniformë e mbajnë flamurin e Republikës si simbol shtetëror.“

Paragrafët 3 dhe 4 bëhen paragrafë 4 dhe 5.

Neni 27

Në nenin 48 paragrafi 1 fjalët: “gjendje lufte dhe të jashtëzakonshme” zëvendësohen me fjalët: “gjendje krize, të jashtëzakonshme dhe lufte”.

Neni 28

Neni 81 ndryshohet si vijon:

“Shërbimi në forcat rezerve kryhet në rezervë të përgjithshme dhe aktive.

Shërbimin në rezervën e përgjithshme, e kryejnë persona të cilët nuk janë më të vjetër se 64 vjet.

Shërbimin në rezervën aktive, e kryejnë persona të cilët nuk janë më të vjetër se 50 vjet.

Shërbimin në rezervën aktive mund ta kryejnë persona që janë ekspertë në fusha ose specialitete kritike të rëndësishme së veçantë për Armatën dhe që kanë lidhur marrëveshje me Ministrinë e Mbrojtjes.“

Neni 29

Neni 82 ndryshohet si vijon:

“Gjatë kohës së gjendjes së luftës, Presidenti i Republikës mund ta zgjasë detyrimin për shërbim në rezervën aktive deri në mbushjen e moshës 64 vjeçare.“

Neni 30

Neni 83 ndryshohet si vijon:

“Pjesëtarët e forcave rezerve të Armatës, shërbimin në forcat rezerve e kryejnë duke marrë pjesë në aktivitetet nga neni 41 të këtij ligji, kurse në gjendje lufte me kryerjen e detyrave të caktuara ushtarake.“

Neni 31

Neni 87 ndryshohet si vijon:

“Mënyrën e kryerjes së shërbimit në forcën rezerve të Armatës e përcakton ministri i Mbrojtjes.“

Neni 32

Pas nenit 95, titulli i pikës b) “Obligime të institucioneve dhe shërbimeve publike” shlyhet.

Neni 33

Në nenin 97 pas fjalës “parashkollor” lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje kurse pas fjalës “fillor” shtohen fjalët: “dhe të mesëm”.

Neni 34

Neni 100 ndryshohet si vijon:

“Njësitë e vetëqeverisjes lokale në gjendje lufte vazhdojnë me punë dhe kryejnë detyra të caktuara në fushën e mbrojtjes.

Njësitë e vetëqeverisjes lokale kanë obligim të përgatiten për kryerjen e detyrave nga paragrafi 1 i këtij neni, në mënyrë të përcaktuar me statutin e njësisë së vetëqeverisjes lokale dhe me këtë ligj.“

Neni 35

Në nenin 132 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Në realizimin e trajnimit për mbrojtje dhe përgatitjeve për dërgim të pjesëtarëve të forcave rezerve të Armatës në kryerjen e aktiviteteve nga neni 41 i këtij ligji, Ministria e Mbrojtjes mund të bashkëpunojë me organizatat e oficerëve rezervë të Armatës.“.

Neni 36

Në nenin 133 paragrafi 1 dhe në nenin 134 paragrafi 1, fjalët: "Armatë" zëvendësohet me fjalët: " mbrojtje".

Neni 37

Në nenin 135 paragrafi 2, pas fjalëve: "Ministrisë së Mbrojtjes" shtohen fjalët: "dhe Armatës".

Neni 38

Neni 136 ndryshohet si vijon:

"Personat e autorizuar zyrtarë nga nenet 133, 134 dhe 135 të këtij ligji, kanë legjitimacione zyrtare dhe distinktivë.

Formularin e legjitimacionit zyrtar dhe distinktivit dhe mënyrën e lëshimit të tij, i përcakton ministri i Mbrojtjes.

Dispozita më të përafërta për realizimin e punëve nga nenet 133, 134 dhe 135 të këtij ligji, miraton ministri i Mbrojtjes.“.

Neni 39

Në nenin 136-a fjala "shtetërore" zëvendësohet me fjalën "administrative“.

Neni 40

Në nenin 137 paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshohet si vijon:

"Mbrojtja e forcave në njësitë ushtarake, në hapësirat në të cilat fushojnë njësitë ushtarake ose realizohen aktivitetet nga neni 41 të këtij ligji në territorin e Republikës, si dhe në objekte dhe zona që do t'i përcaktojë Qeveria, përfshin masa, aktivitete dhe procedura që ndërmerren për shkak të:“.

Neni 41

Pas nenit 137 shtohet nen i ri 137-a , si vijon:

"Neni 137-a

Pas pranimit të kallëzimit penal ose pas njohurisë së marrë se personi me status të personit të autorizuar zyrtar për zbulim, kundërzbulim dhe parandalim dhe zbulim të veprave penale të kryera nga persona të punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Armatës, ka kryer vepër penale gjatë kryerjes së veprimit zyrtar ose ka kryer vepër penale jashtë shërbimit, me përdorim të kërcënimit serioz, forcës ose mjeteve për detyrim që si pasojë ka vdekje, dëmtim të rëndë trupor, lëndime trupore, privim të paligjshëm nga liria, tortura dhe trajtime të tjera mizore, çnjerëzore ose veprim dhe ndëshkim poshtërues, nëse me ligj është paraparë ndjekje penale sipas detyrës zyrtare, Ministria e Mbrojtjes pa prolongim e njofton Seksionin për Hetim dhe Ndjekje të Veprave Penale të kryera nga persona me autorizime policore dhe pjesëtarë të policisë së burgjeve në Prokurorinë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit.

Ministria e Mbrojtjes së bashku me njoftimin i dorëzon në Seksionin nga paragrafi 1 i këtij neni, të gjitha burimet e njoftimeve për vepër penale të kryer, kryerësin dhe viktimën dhe burimet tjera të informacioneve me të cilat disponon.

Në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, procedura disiplinore kundër personit të autorizuar zyrtar për zbulim, kundërzbulim dhe parandalim dhe zbulim të veprave penale të kryera nga persona të punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes, mbahet në pajtim me dispozitat e ligjit për nëpunës administrativë.“.

Neni 42

Neni 151 ndryshohet si vijon:

"Qytetarët që kanë lidhur marrëveshje për angazhim në rezervën aktive të Armatës, për periudhën kur nuk janë angazhuar në realizimin e të drejtave dhe detyrimeve nga neni 41 të këtij ligji, e realizojnë të drejtën e kompensimit mujor me para në pajtim me këtë ligj.

Për periudhën kur qytetarët e sistemuar në rezervë aktive në Armatë janë angazhuar në realizimin e të drejtave dhe detyrimeve nga neni 41 të këtij ligji, e realizojnë të drejtën e rrogës dhe kompensimeve të rrogës, me kushte të përcaktuara për personelin ushtarak dhe civil të shërbimit në Armatë të dërguar në aktivitete nga neni 41 të këtij ligji.

Kompensimin mujor me para dhe rrogën dhe kompensimet e rrogës nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, i paguan Ministria e Mbrojtjes.“

Neni 43

Në Ligjin për mbrojtje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 dhe 215/15), në tërë tekstin fjalët: "Republika e Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Republika e Maqedonisë së Veriut“.

DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 44

Dispozitat e nenit 1 paragrafi 6, nenit 6 paragrafi 2 pika 7-b), nenit 8 paragrafi 1 pikat 3-v) dhe 3-g), nenit 14 paragrafi 3, nenit 21 paragrafi 2, nenit 22, nenit 23 dhe nenit 24 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga dita e pranimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO.

Neni 45

Aktet nënligjore miratimi i të cilave është paraparë me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Aktet nënligjore të miratuara në bazë të Ligjit për mbrojtje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 dhe 215/15), vazhdojnë të zbatohen deri në miratimin e dispozitave nga paragrafi 1 i këtij neni.

Neni 46

Procedurat për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës dhe të punësuarve në Ministrinë e Mbrojtjes jashtë territorit të Republikës për pjesëmarrje në aktivitetet nga neni 41 të Ligjit për mbrojtje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së

Македонисе” numër 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 dhe 215/15) që kanë filluar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të zbatohen në përputhje me Ligjin për mbrojtje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 dhe 215/15).

Neni 47

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për mbrojtje.

Neni 48

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
